

"КЛЕОПАТРА СЕДМА МАКЕДОНКАТА" ОД РИСТО ПОПОВСКИ

Македонецот Ристо Поповски не ги заборава своите корени иако долги години живее во Германија. Неговото име може да се сретне како коавтор со неколку македонски пишуваачи за македонската древна историја, а овој пат книгата "Клеопатра седма Македонката" е потпишана токму од него. Поведен од фактот дека Клеопатра седма е единствена жена, која толку го има фасцинирано античкиот и денешниот свет, и авторот Поповски се одлучува да напише книга посветена токму на неа, за македонската царица Клеопатра.

Пред да излезе оваа книга Поповски неуморно трагал и црпел информации, материјали, податоци од 16 книги посветени на големата Клеопатра, како и



Кратко

КНИГА

Авторот Поповски е еден од ретките Македонци кој не мирува во трагањето за вистинската историја на Македонија.

Сепак, Клеопатра била припадник на Македонците, на онаа бела раса на луѓе, на која ѝ припаѓал и славниот крал Македон. Таа била царица на Македонија во Мисир, но во нејзините вени не течела мисирска крв, туку македонска.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МОЌТА НА ГОЛЕМАТА МАКЕДОНСКА ЦАРИЦА

од повеќе архиви ширум Европа: во Диселдорф, Берлин, Минхен, Амстердам, Брисел, Париз, Рим... Авторот Поповски е еден од ретките Македонци кој не мирува во трагањето за вистинската историја на Македонија.

Преку прикажувањето на личноста на Клеопатра, односно нејзината моќност, раскошната убавина, борбеност, всушност авторот ги прикажува најважните настани, односно силата и моќта на македонската династија од Александар до Клеопатра.

Книгата изобилува со многу наслови, почнувајќи од "Историјата на Македонија", "Предците на Клеопатра седма", за Александар и неговиот тестамент, за наследниците на македонското царство, за раѓањето на последната македонска царица Клеопатра седма, за главниот град на Македонците, Александрија, за радостите, победите, трагедиите и за смртта на Клеопатра седма...

"Ликот и карактерот на Клеопатра и повеќе од 2000 години по нејзината смрт не изгубиле ништо од својот привлечен сјај, кој бил поголем и од фараоните, кои денес претставуваат симбол за големината на стариот Мисир.



Сепак, Клеопатра била припадник на Македонците, на онаа бела раса на луѓе, на која ѝ припаѓал и славниот крал Македон. Таа била царица на Македонија во Мисир, но во нејзините вени не течела мисирска крв, туку македонска. Птолемејската династија на која таа ѝ припаѓала потекнувала од Македонија. Нејзин основач бил полубратот на Александар Македонски, по име Птолемеј. Од сите генерали на Александар, само на Птолемеј Сотер (Спасител) му успеало да изгради царство, кое го достигнало својот највисок дострел", запишал Поповски во својот предговор.

Според авторот на книгата, не може да се заобиколи ниту историјата на Птолемејската династија доколку се сака целосно да се согледа и да се сфати ликот на Клеопатра. Таа била наследник на спомнатата династија, која постигнала највисок можен културен процут во историјата на светот. Како што потенцира Поповски, во ликот на Клеопатра биле споени сите карактери на Птолемејската династија, како позитивните, така и негативните. Таа била доминантна македонска царица за која Римјаните рекле дека, покрај Ханибал, само таа им влеала страв во коските како никој друг.